

Иницијална проценка на влијание на регулативата

Чекор 1: Опис на проблемите, целите што ќе се остварат со нивно решавање и можните опции за решавање на проблемите

1. Опис на проблемите

Согласно Заклучокот од 158-та седница на Владата на Република Македонија се задолжуваат сите министерства да подготват измени на законите во нивна надлежност во насока на усогласување на законите со Законот за прекршоци.

За таа цел, се предлагаат измени на Законот за платниот промет во насока на негово усогласување со новиот Закон за прекршоци во делот на постапката за усогласување на роковите за изрекување на забрана за вршење на професија, дејност или должност.

2. Опис на целите што се планираат да се постигнат со решавање на проблемите

Предложениот Закон се усогласува со Законот за прекршоци. Се врши усогласување на роковите за изрекување на забрана за вршење на професија, дејност или должност.

3. Идентификација на можни решенија (опции)

Опција 1: Не прави ништо. Опцијата „не прави ништо“ се користи како параметар за споредба на трошоците и користите од останатите опции (baseline). Ова не е прифатлива опција бидејќи со одбирањето на оваа опција нема да се постигне целта синхронизација на постоечкиот Закон за платниот промет со Законот за прекршоците.

Опција 2: Донесување на Предлог законот за изменување на Законот за платниот промет, со цел синхронизација на постоечкиот Закон за платниот промет со Законот за прекршоците.

Чекор 2: Идентификација на трошоци, придобивки и влијанија

Предложено решение (опција):

Опција 2 односно Донесување на Законот за изменување на Законот за платниот промет.

Опис:

Основно решение е донесувањето на Предлогот на закон за изменување на Законот за платниот промет усогласен со Законот за прекршоците.

- термилошко усогласување на роковите за изрекување на забрана за вршење на професија, дејност или должност,

1. Трошоци

Предложеното решение не предвидува воведување на нови формалности во смисла на обврска за правните и физичките лица да обезбедат уверенија, пријави, решенија, одобренія, овластуваа, согласности, сертификати, дозволи, барања, изјави и други обрасци.

- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за министерствата и другите органи на државната управа? Ако да, образложи ги трошоците.

Предложеното решение нема да предизвика иницијални трошоци за министерствата и другите органи на државната управа.

- Дали опцијата ќе предизвика оперативни трошоци за министерствата и другите органи на државната управа? Ако да, образложи ги трошоците.

Предложеното решение нема да предизвика оперативни трошоци за министерствата и другите органи на државната управа.

- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за правните или физичките лица? Ако да, образложи ги трошоците.

Предложеното решение нема да предизвика иницијални трошоци за правните или физичките лица.

- Дали опцијата ќе предизвика континуирани трошоци за правните или физичките лица? Ако да, образложи ги трошоците.

2. Придобивки

Со донесувањето на Предлогот на закон ќе се постигне усогласување со Законот за прекршоците.

3. Ризици и претпоставки

Целта на донесување на Предлог Законот за изменување на Законот за платниот промет е негово синхронизирање со Законот за прекршоците.

Главен ризик од недонесување на Предлогот на закон е да остане во примена постојниот закон, кој ќе биде неусогласен со Законот за прекршоците.

4. Останати влијанија

Тип на влијание проценето во проценка на влијание на регулативата	Резултати приложени во материјалот	Резултати приложени во прилог
Влијание врз национална конкурентност	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание врз социјално исклучените и ранливи групи	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание врз животната средина	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание/значителна политичка промена на пазарната економија вклучувајќи испитување на влијанието врз потрошувачите и конкурентноста	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание врз правата на граѓаните	ДА / НЕ	ДА / НЕ

Тип на влијание проценето во проценка на влијание на регулативата	Резултати приложени во материјалот	Резултати приложени во прилог
Дали предложените решенија вклучуваат значителни тешкотии за усогласување	ДА / НЕ	ДА / НЕ

Чекор 3: Консултации

Направени се консултации и усогласени се ставовите со Министерството за правда.

Резиме на иницијалната проценка на влијание на регулативата

1. Краток осврт на преферираното решение/опција:

Со донесувањето на Предлог законот за изменување на Законот за платниот промет ќе се постигне усогласување со Законот за прекршоци. Со Предлог законот се врши термилошко усогласување на роковите за изрекување на забрана за вршење на професија, дејност или должност .

2. Имиња и презимиња на лицата одговорни за подготовка на иницијалната проценка на влијанието на регулативата и предлог законот:

Виолета Стојановска-Петровска, Ленче Тагасовска, Нимет Ајдини

3. Повереници на Владата на Република Македонија кои ќе се вклучат во презентирање на предлог законот во Собранието на Република Македонија:

Изјава од министерот за иницијалната проценка на влијание на регулативата

Изјавувам дека предложениот материјал за иницијална проценка на влијанието на регулативата/ предлогот за донесување на закон

Има / Нема влијание	врз Буџетот на Република Македонија во висина поголема од 600.000.000 денари.
Има / Нема влијание	врз усогласеноста со законодавството на Европска Унија
Има / Нема влијание	врз постапките или работењето на јавната администрација / врз судството при работа со странки (правни и физички лица) или задолжување на странките од јавната администрација со дополнителен административен товар
Има / Нема влијание	врз економијата и врз обемот на државна помош
Има / Нема	врз животната средина

влијание	
Има / Нема влијание	врз социјалната положба на граѓаните

Направено е претходно објавување на текстот на предлогот за донесување на закон во Единствениот електронски регистар на прописи и јавно се спроведени консултации со заинтересирани страни. Датум на објавување: Вклучени организации и претставници: Свое мислење дадоа следниве организации:	ДА / НЕ
Сите забелешки и предлози од заинтересираните страни се земени во предвид.	ДА/НЕ
Предлогот за донесување на закон е лекториран.	ДА/НЕ
Спроведени се меѓуресорски консултации.	ДА/НЕ
Дали предлогот за донесување на закон предвидува управна постапка?	ДА/НЕ
Доколку предлогот за донесување на закон предвидува управна постапка, дали може да се вгради начелото “молчењето значи одобрување“?	ДА/НЕ

Изјава од Заменик Претседател на Влада и Министер за финансии

Јас, Зоран Ставрески, изјавувам дека ја проучив Иницијалната проценка на влијанија на регулативата и сметам дека дава реален преглед на очекуваните придобивки и потребните трошоци врзани со секоја од идентификуваните опции за решавање на проблемот.

Зоран Ставрески
Заменик Претседател на Влада и
Министер за финансии

Датум: _____.____.2013 година